



# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА РЕСЕН

Службен гласник на  
Општина Ресен  
Излегува по потреба

Понеделник, 15.03.2010  
година  
Бр.4 год. 45  
Р е с е н

Уредува  
Стручна служба  
Тел. 047/551-903

АКТИ НА ОПШТИНА РЕСЕН

**31.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

#### ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Годишната сметка на Буџетот на Општина Ресен за 2009 година.

Се прогласува Годишната сметка на Буџетот на Општина Ресен за 2009 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 12.03.2010 година.

Бр. 08- 490/1  
15.03.2010 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М."бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Ресен ("Службен гласник на Општина Ресен бр.4/2002), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 12.03.2010година, донесе

**ЗАВРШНА СМЕТКА  
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА РЕСЕН  
ЗА 2009 ГОДИНА**

**Член 1**

Завршната сметка на Буџетот на Општина Ресен за 2009 година се состои од:

Планирани	Реализирани
-----------	-------------

**-Вкупно приходи      209.590.436 денари      171.769.794 денари**

Даночни приходи	41.403.000 денари	27.006.344 денари
Неданочни приходи	9.096.000 денари	3.039.146 денари
Капитални приходи	4.050.000 денари	4.003.360 денари
Трансфери	25.906.200 денари	15.673.525 денари
Дотации	118.883.788 денари	118.991.726 денари
Приходи од самофинансирачки	10.179.735 денари	2.990.931 денари

активности		
Донации	71.713 денари	64.762 денари
Пренесено салдо од 2008 година		6.413.494 денари

**-Вкупно расходи      209.590.436 денари      166.664.402 денари**

Утврдени намени	209.155.436 денари	166.549.402 денари
Резерви	435.000 денари	115.000 денари

**-Салдо на 31-12-2009 година      5.105.392 денари**

## Член 2

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на основниот буџет во износ од 78.973 денари се пренесува како вишок на приходи од претходната година на основниот буџет на Општина Ресен за 2009 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на дотации во износ од 3.975.915 денари се пренесува како вишок на приходи од претходната година на буџетот на наменски дотации на Општина Ресен за 2009 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на самофинансирачки активности во износ од 985.742 денари се пренесува како вишок на приходи од претходната година на буџетот на самофинансирачки активности на Општина Ресен за 2009 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на донации во износ од 64.762 денари се пренесува како вишок на приходи од претходната година на буџетот на донации на Општина Ресен за 2009 година.

**Член 3**

Планираните и остварените приходи и приливи по извори и видови, односно планираните и извршените расходи и одливи по основни намени се искажани во Билансите на приходи и расходи на Завршната сметка на Буџетот на Општина Ресен за 2009 година и тоа:

**Член 4**

Во Посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на Општина Ресен за 2009 година се прикажуваат расходите по програми, по сметки и ставки.

**Член 5**

Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на Општина Ресен за 2009 година се објавува во Службениот гласник на Општина Ресен

**СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН**

Бр. 07-409/4  
12.03.2010 год.  
Ресен

Претседател,  
Мемед Мурати с.р.

**32.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Годишниот извештај на Општина Ресен за 2009 година.

Се прогласува Годишниот извештај на Општина Ресен за 2009 година,што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 12.03.2010 година.

Бр. 08-490 /2  
15.03.2010 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Од искажаните реализирани **Капитални расходи** во Основниот буџет по Завршната сметка на Општина Ресен за 2009 година, во износ од 12.753.115,00 денари, направени се реални капитални расходи во износ од 140.000,00 денари – надомест за одземен имот. Останатиот износ од 12.613.115,00 денари се зафаќа од Трезор по основ на судски решенија – присилни судски извршувања по блокираната сметка на Општина Ресен.

ПРИЛОЗИ: - Завршна сметка на Општина Ресен за 2009 година  
- Биланс на приходи и расходи  
- Биланс на состојба

### **СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН**

Бр. 07-409 /5  
12.03.2010 год.  
Ресен

Претседател,  
Мемед Мурати с.р.

### **33.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

За прогласување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Ресен..

Се прогласува Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Ресен,што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 12.03.2010 година.

Бр. 08-490 /3  
15.03.2010 год.

Градоначалник  
на Општина Ресен

Ресен

Михаил Волкановски с.р.



Врз основа на член 36 ст. 1 т. 2 од Законот за локална самоуправа ( Сл. Весник на Р.М бр.5/2002 година) и член 21 од Статутот на Општина Ресен (Службен гласник на Општина Ресен бр.4/ 2002 година), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 12.03. 2010 година ја донесе следната:

## ОДЛУКА

### За измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Ресен за 2010 година

#### Член 1

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средствата во буџетот на Општина Ресен за 2010 година и тоа на следниот начин:

Потпрограма	Буџет	Самофин.	Донации	Дотации.	Кредити
Потставка					
<b>№10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ</b>					
425760 Превозни услуги во образованието	0	0	0	-300.000	0
464910 Плаќање по судски решенија	0	0	0	250.000	0
426990 Други оперативни расходи	0	0	0	50.000	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Член 22

Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето и станува составен дел на буџетот на општината за 2010 година а ќе се објави во Службен гласник на Општина Ресен.

### СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-409/6  
12.03.2010 год.  
Ресен

Претседател,  
Мемед Мурати с.р.

**34.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот за усвојување на Извештајот по годишната сметка на ЈКП Пролетер Ресен за 2009 година.

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Извештајот по годишната сметка на ЈКП Пролетер Ресен за 2009 година и се објавува Извештајот по годишната сметка на ЈКП Пролетер Ресен за 2009 година,што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 12.03.2010 година.

Бр. 08- 490/4  
15.03.2010 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 12.03.2010 година, откако го разгледа Извештајот по годишната сметка на ЈКП Пролетер Ресен, го донесе следниот:

### ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Извештајот по годишната сметка на ЈКП Пролетер Ресен.

### С О В Е Т   Н А   О П Ш Т И Н А   Р Е С Е Н

Бр. 07-409/7  
12.03.2010 год.  
Р е с е н

Претседател,  
Мемед Мурати с.р.

## **ПО ГОДИШНА СМЕТКА НА ЈКП „ПРОЛЕТЕР“ РЕСЕН ЗА 2009 ГОДИНА**

Кога го оценуваме финансиското работење на ЈКП „ Пролетер “ за 2009 година, стои констатацијата дека крајниот резултат- добивката задоволува. Од секогаш како претпријатие и како раководен тим се стремиме кон идентификација и примена на поефикасни мерки за подобро задоволување на потребите на нашите корисници, за квалитетна и навремена комунална услуга. Нашето внимание е стално фокусирано кон создавање на поефикасна деловна стратегија врз основа на која ќе се зголеми телото на задоволни корисници на комунални услуги. Секогаш не успеваме да го постигнеме тоа затоа што успешната реализација бара постоење и на други предуслови кои не зависат од нас него од надворешни фактори.

Генерално гледано и во деловната 2009 година беше присутен трендот на лоши финансиски текови во стопанството, паралелно со тоа уште повеќе опасна животниот стандард на населението. Големата неликвидност меѓу правните субјекти како и нарушената платежна моќ на корисниците на наши услуги, директно имаше влијание во намалувањето на обемот на понудените услуги спрема нив како и во зголемување на износите на ненаплатени побарувања од нив како купувачи на истите.

Притиснати од едни вакви состојби нашето работење го прилагодивме на присутните услови за работење како резултат на што е и постигнатиот краен финансиски резултат.

Финансискиот резултат е збир на активности и услуги извршени од страна на работните единици и сектори на претпријатието. Преку искажување на апсолутните показатели и нивната анализа ќе се потрудиме да ги образложиме аргументите врз основа на кои ќе се разјасни сликата за финансиското работење на ЈКП „ Пролетер “ за деловната 2009 година.

Од приложените показатели во Табелата Бр. 1, се гледа дека по пребивањето на вкупните приходи и вкупните расходи произлегува финансиски резултат пред оданочување – добивка од 1.189.506 ден. По пресметување на данокот од добивка (според законските одредби) од 285.933 ден. резултира добивката за финансиската година од 903.573 ден.

По деталната анализа на Табелата 1 произлегува дека вкупните приходи се поголеми во споредба со истите од претходната година за околу 2% или бележат движење во нагорна линија за 1.02 индексни поени. Поединечно кај приходите се забележани следните движења:

1.Приходите од основната дејност се поголеми во споредба со истите од претходната година за 1%. Во нивната структура поединечно се забележува раст кај:

- Приходите од вода и тоа за 719.748 ден. или околу 4%. Зголемувањето е како резултат на поголеми продадени количини на вода во споредба со претходната година и тоа кај категоријата на корисници – граѓани исто така зголемување

имаше и кај водоинсталатерските услуги. Кај категоријата претпријатија поради општо познатата кризна состојба се забележа намалување на приходите.

- Движење во нагорна линија се оствари и кај приходите од отпад и тоа за 1,03 индексни поени или 3%. Зголемувањето на овој вид на приход се забележа кај категоријата граѓани и тоа најмногу поради дополнително опфаќање на нови корисници на ова услуга. Во текот на годината услугата за собирање на отпадот ја користеа и еден добар дел на иселеници кои беа дојдени на одмор во родниот крај. Ефект од тоа беше учество во вкупното зголемување на приходите на ова Работна Единица.

Движење во обратен правец-надолу се забележува кај неколку видови на приходи и тоа:

- Со исти индексни поени од 0.92 кај приходите од канализација и колектор. Логички гледано сразмерно на зголемувањето на приходите од вода треба да има зголемување и кај овие видови на приходи. Но, според направената детална анализа произлегува дека зголемување на потрошени количини на вода има кај корисниците кои не се приклучени на канализационата мрежа и не користат услуга од истата. Точен е и фактот дека поради опаднатиот стандард еден дел на корисници приклучени на канализационата мрежа штедат или крајно рационално ја трошат водата.

Гледано во структурата на овие приходи намалување има во деловите на понудени услуги од секторот канализација и тоа кај услугите за чистење на септички јами и отпушување на запушена канализациона мрежа.

- И во ова година загрижувачка беше состојбата со приходите во секторот за одржување на хигиената во Јавно Прометните Површини (ЈПП). Истите ги немаше и во текот на годината, а трошоците направени во овој сектор изнесуваа 2.697.833 ден. и истите се покриваа од приходите на другите Работни Единици. Со тоа се предизвикува застој во нивниот развој, а генерално гледано без обезбедување за финансирање на ова услуга претпријатието не може да планира соодветна деловна политика.

- Приходите од пазариште во споредба со истите од 2008 година се скоро на исто ниво со едно минимално намалување од 1.819 ден. Во последно време забележлива е состојбата на намалување на бројот на заинтересирани продавачи на градското пазариште. Свое влијание во состојбата има и заострената законска регулатива во делот на соодветно регистрирање за вршење на дејност на продавачите како и воведувањето на НАССАР стандардот.

- Движење надолу за 0.92 индексни поени или намалување за 8% во споредба со истите од претходната година има кај приходите од гробишта. Овие приходи се тешко предвидливи затоа што се зависни од бројот на починати луѓе и како претпријатие не сме многу заинтересирани истите да се зголемат.

2. Другите приходи во однос на истите од претходната година се поголеми за 8%. Зголемувањето е најмногу резултат на наплатени камати за плаќање на побарувања со закаснување. Овие приходи се тешко предвидливи, но се случуваат и како такви претпријатието не може да ги земе во обзир при планирање на деловната политика.

3. Вонредните приходи во однос на истите од претходната година се движат надолу со 0.89 индексни поени. По износ овие приходи се многу мали и на истите

претпријатието не му обрнува големо внимание затоа што не мора да ги има или и ако ги има немаат големо влијание.

Вкупните расходи во однос на истите од претходната година бележат минимално негативно движење и тоа за 0.99 индексни поени или се помали за 1%. По видови случувањата во расходите беа следните:

4. Расходите од основната дејност бележат пад за 0.99 индексни поени или се помали за 1%. По видови структурата на движењето е следната:

- Трошоците за сировини и материјали во 2009 година се помали за околу 6%. Во оваа група на трошоци влегуваат повеќе видови и споредбено со истите од претходната година движењето е различно, кај некои видови истите одат во нагорна линија, а кај другите надолу. Поголемо намалување е забележано кај потрошувачката на електричната енергија и горивото. Кај потрошувачката на електричната енергија намалувањето е од 2.876.116 ден на 2.583.156 ден или вкупно 292.960 ден. Сето тоа е поради подобрата хидролошката состојба во текот на 2009 год. споредена со она во претходната година па како резултат на тоа и помалата потребата за ангажирање на пумпните постројки. Кај горивото потрошените количини на горива скоро се исти како во претходната година, но во текот на деловната 2009 година продажните цени на истите беа постабилни и пониски споредено со претходната година па како такви придонесоа и вкупниот трошок да е помал за 542.334 ден. Кај другите видови трошоци разликите во двете години се многу мали и како такви не вредат да се спомнат.

- Услугите во споредба со истите од претходната година се движат нагоре и тоа за 1.37 индексни поени или за 37%. Процентуално гледано истите се доста големи додека износно зголемувањето нема значајно влијание. Зголемувањето е повеќе како резултат на извршената ревизија од Државниот Завод за Ревизија услуга која чинеше 533.461 ден. Помали зголемувања забележуваме и кај неколку видови од услуги како што се; здравствените услуги кои се поголеми поради законските прописи и почестите контроли на дел од вработените, адвокатските услуги за кои се појави неминовно потреба во текот на годината и др.

- Драстично негативно движење во споредба со истите од претходната година и тоа со 0.24 индексни поени или намалување за околу 76% има кај надоместоците спрема вработените и граѓаните. Тоа е како резултат на промена на начинот на исплата на овие надоместоци со воведување на концептот „ Цела плата “ во која сега се кооптирани и некои од горе спомнатите надоместоци.

- Исто движење но за 0.73 индексни поени или за 27% е забележано и кај останатите нематеријални трошоци и тоа како резултат на помали направени трошоци скоро во сите видови кои учествуваат во структурата на оваа група трошоци како на пр. дополнителните придонеси, репрезентација, судските трошоци и др.

- Бруто платите се поголеми во споредба со истите од претходната година за 23%. Тоа е најмногу резултат на ново ведениот концепт за „ Бруто плати “ од Јануари 2009 год. Според овој концепт во бруто платите сега се пресметуваат и

поранешниот надоместок за хранарина со што и се предизвика зголемениот износ. Инаку, просечната нето плата на ниво на претпријатие изнесува 15.199 ден. со најмала нето плата од 8.469 ден. и највисока нето плата од 28.401 ден.

- Амортизацијата во однос претходната година забележува намалување и тоа за 0,63 индексни поени или за 37%. Ова е доказ дека расположливиот фонд на основните средства застарува, а капиталните инвестиции и вложувањата во нови основни средства се доста мали или ги нема воопшто.

5. Кај другите расходи е забележано поголемо движење нагоре и тоа за 4.74 индексни поени. Износно разликата во однос на износот од претходната година е поголем за 220.596 ден. Овие се расходи кои не може да се предвидат, а може да се случат. Но, истите не се многу важни од причина што обично се појавуваат во мали износи и не влијаат значајно на вкупните расходи.

6. Кај вонредните расходи бележиме мало движење надолу со 0.97 индексни поени или за 3%. Прикажаниот износ на ова позиција е резултат на отпишување на побарувања кои не успеавме да ги наплатиме поради немаштија и лоша социоекономска состојба на дел од граѓаните во нашата општина како и поради одење под стечај и ликвидација на некои претрпијатиа исто така корисници на наши услуги. Поголемиот дел од истите побарување се тужени, но и по овој избран пат тешко успеваме да ги наплатиме. Како такви тие ни создаваат големи проблеми затоа што според законските прописи по користење на сите можни варијанти за наплата треба да се отпишат, а со тоа се создава можност за дополнителен трошок на претпријатието после усогласувањето на расходите и приходите во даночниот биланс.

Заслужува да се забележи и коментира фактот на % на наплата на побарувањата кој поради горе спомнатите нарушени должничко-доверителски односи во текот на 2009 год. кумулативно просечно се наплатија со 59.39% на ниво на претпријатие од тоа кај категоријата домаќинства 66.18% и кај категоријата претпријатија 57.26%. Загрижува фактот и тенденцијата на зголемување на % на неплатени побарувања и понатаму.

Поголемиот дел од истите по искористување на другите начини за наплата, бараме да ги наплатиме по судски пат и преку извршители што дополнително ни ги зголемуваат трошоците и на нас, но и на корисниците.

ЈКП „Пролетер“ во целина е организирано како единствен субјект со неколку Работни Единици и Сектори. Во продолжение ќе ја приложиме Табелата Бр. 2 и графиконите за вкупните приходи и вкупните расходи од кои јасно ќе се види финансиското работење и крајните резултати на секоја Работна Единица и Сектор.

### **35.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

**ЗАКЛУЧОК**

За прогласување на Заклучокот по Извештајот за работењето на Работните единици и сектори при ЈКП Пролетер Ресен за 2009 година.

Се прогласува Заклучокот по Извештајот за работењето на Работните единици и сектори при ЈКП Пролетер Ресен за 2009 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 12.03.2010 година.

Бр. 08- 490/5  
15.03.2010 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 12.03.2010 година, откако го разгледа Извештајот за работењето на Работните единици и сектори при ЈКП Пролетер Ресен за 2009 година, го донесе следниот:

### ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Извештајот за работењето на Работните единици и сектори при ЈКП Пролетер Ресен за 2009 година.
2. Под итно да се изнајдат можности за проширување на градските гробишта.
3. Да се започне со примена на одредбите од Одлуката во делот за наплата на надоместокот за одржување на јавна чистота што го плаќаат корисниците на услугите за водоснабдување и подигање на смет во градот Ресен.

### С О В Е Т   Н А   О П Ш Т И Н А   Р Е С Е Н

Бр. 07-409/8  
12.03.2010 год.  
Р е с е н

Претседател,  
Мемед Мурати с.р.

**36.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот за усвојување на Програмата за одржување на комуналната хигиена за 2010 година.

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Програмата за одржување на комуналната хигиена за 2010 година и се објавува Програмата за одржување на комуналната хигиена за 2010 година,што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 12.03.2010 година.

Бр. 08- 490/6  
15.03.2010 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 12.03.2010 година, откако ја разгледа Програмата за одржување на комуналната хигиена за 2010 година, го донесе следниот:

### ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Програмата за одржување на комуналната хигиена за 2010 година.

### С О В Е Т   Н А   О П Ш Т И Н А   Р Е С Е Н

Бр. 07-409/9  
12.03.2010 год.

Претседател,  
Мемед Мурати с.р.



Р е с е н

## **ПРОГРАМА**

### За одржување на Комуналната Хигиена за 2010 година

Во современите населени места се одвиваат многубројни активности на жителите и стопанството кои создаваат огромни количини на отпад за кои ако нема соодветна форма на менаџирање постои опасност да се предизвикаат проблеми по здравјето на населението и животната средина. Од друга страна развиената еколошка свест и потребата за живеење во здрава и чиста средина налага неминовна потреба од добро организирана и ефикасна служба за собирање, транспортирање и депонирање на отпадот.

Според дефиниција зависно од местото на создавање како и од самата структура постојат повеќе видови на отпад. Нај присутен и во поголеми количини е комуналниот отпад па како таков тој е и предмет за соодветно организирање на посебен дел од претпријатието како и за подготвување на оваа програма.

Комуналниот отпад е од видот на неопасен отпад и истиот се создава од физички лица во домаќинствата, но може да се создаде и при вршење на комерцијални, индустриски, услужни, административни и слични дејности и во кој според својата природа, но според својот состав е сличен на тој што се создава во домаќинствата.

Незамисливи се живеењето и работењето во една урбана средина без организирано управување со отпадот. Како неминовност на оваа потреба во состав на ЈКП „ПРОЛЕТЕР“ е формирана Работна Единица (РЕ) КОМУНАЛНА ХИГИЕНА која има за задача да управува со отпадот во трите фази.

Имајќи ја предвид состојбата со отпадот на терен, а врз основа на механоопременоста на претпријатието се нуди оваа програма за собирање, изнесување и депонирање на отпадот во градот Ресен и 18 рурални средини за 2010 год.

Програмата се нуди за управување со отпадот со динамика еднаш неделно во другите делови на градот и рурални средини и три пати неделно во централното градско подрачје. За да се реализира успешно оваа динамика целото опфатено подрачје е поделено на петте реони. Секој реон има точно утврден ден на собирање и изнесување, а критериум за нивно димензионирање се; бројот на домаќинствата и територијалната поврзаност на населените места.

Во еден дел на градот поконкретно во делот на колективните згради собирањето на отпадот се врши со контејнери од 5 -7 м<sup>3</sup>. За таа намена низ градот се поставени 20 контејнери и динамиката за нивно изнесување е по потреба колку пати ќе се наполнат од страна на корисниците.

За поуспешно функционирање на системот за управување со отпадот на повеќе места каде што нема слободен пристап на возилата се наместени и 25 контејнери од 1/1 м<sup>3</sup> и истите се празнат по два пати неделно.

Во целата општина не опфатени во системот остануваат уште населени места. Нивното опфаќање треба да е предмет на договарање помеѓу Општината,

одборите на Месните Заедници и комуналното претпријатие, при тоа треба да се има предвид прифаќањето на услугата од страна на жителите на тие месни заедници а со тоа и обврската за плаќање на истата. Во споредба со претходната година во програмот не се опфатени Брајчино и Љубојно затоа што жителите на истите никако не можат да ја прифаќаат и обврската за да плаќаат.

Понудената програма е реална со голема можност за реализација освен во одредени периоди во годината или конкретно во зимскиот период кога поради неисчистени улици од снег и пристапот до одредените реони е отежнат или оневозможен

## **I – ИЗНЕСУВАЊЕ НА ОТПАД ВО РЕСЕН**

- РЕОН – 1 се изнесува во понеделник
  - Корчуланска
  - Ленинова
  - ул. 4 и 6
  - 11ти октомври – до семафори
  - Коле Неделковски
  - Мите Богоевски – до 29ти ноември
  - Димитар Божиновски
  - Никола Карев
  - Христо Герасовски
  - Михајло Бочкаровски
  - населба Пролет
  
- РЕОН – 2 се изнесува во вторник
  - Иво Рибар Лола
  - Борис Кидриќ
  - 7ма Македонска бригада
  - Крсте Мисирков
  - Таше Милошевски
  - Охридска
  - Крсте Трајчевски
  - 11ти октомври – од семафори до плоштад
  - Јосиф Јосифовски – од центар до ул. Наум Веслиевски
  - Гоце Делчев
  - Мите Богоевски – од ул.29ти Ноември до Плоштад
  - Илинденска
  - Кочо Рацин
  - Кузман Јосифовски
  
- РЕОН – 3 се изнесува во среда

- 29ти Ноември
- 11ти Септември
- Мите Трповски
- Мите Трајчевски
- Стив Наумов
- Преспанска
- Милан Думов
- 11ти Октомври – чикмаци
- 11ти Септември- чикмаци
- Бигла

- РЕОН – 4 се изнесува во четврток

- Јосиф Јосифовски
- Наум Веслиевски
- Мирче Ацев
- 4ти Јули

- РЕОН – 5 се изнесува во петок

- Славејко Арсов
- Никола Вапцаров
- Нијази Бег
- 11ти Октомври – од семафори до плоштад
- Јосиф Јосифовски–од плоштад до ул. Наум Веслиевски
- Гоце Делчев
- Мите Богоевски – од 29ти Ноември до плоштад
- Илинденска
- Таше Милошевски – од Илинденска до плоштад

## **II - ИЗНЕСУВАЊЕ НА ОТПАД ВО РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ**

- РЕОН – 1 се изнесува во понеделник

- Стење
- Сирхан
- Шурленци
- Волкодери
- Покрвеник
- Горно и Долно Перово

- РЕОН – 2 се изнесува во вторник

- Царев Двор
- Дрмени
- Болно

▪ РЕОН– 3 се изнесува во среда

- Грнчари
- Асамати
- Наколец
- Штрбово

▪ РЕОН – 4 се изнесува во петок

- Горна Бела Црква
- Долна Бела Црква
- Козјак
- Крани
- Арвати
- Долно Дупени
- Љубојно
- Брајчино

За да се реализира програмата квалитетно покрај доброто организирање и функционирање на претпријатието треба да постојат и некој други предуслови кои треба да ги исполнат корисниците на услугата. А тоа се; да се снабдат со соодветни садови за собирање на отпад корисниците кои до сега не го имаат направено тоа како и обврската за садот за собирање на отпадот да го држат на надворешната страна од нивниот дворот и доколку возилото нема пристап до местото на поставување на садот истиот да се доближи на 15м оддалеченост од каде ќе биде подигнат.

ЈКП „ПРОЛЕТЕР“,- Ресен освен од домаќинствата ќе врши изнесување на отпадот и од индустријата, но само отпадот што е сличен на домашниот. Од некои фирми кои се лоцирани по улиците каде што редовно се движат возилата отпадот ќе се изнесува според утврдената динамика на реонот, додека од останатите ќе се изнесува со посебни комерцијални договори и на повик.

**37.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

**ЗАКЛУЧОК**

За прогласување на Заклучокот за усвојување на Финансискиот Извештај за работа во 2009 година на СОУ „Цар Самоил“ Ресен.

Се прогласува заклучокот за усвојување на Финансискиот Извештај за работа во 2009 година на СОУ „Цар Самоил“ Ресен и се објавува Финансискиот Извештај за работа во 2009 година на СОУ „Цар Самоил“ Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 12.03.2010 година.

Бр. 08-490 /7  
15.03.2010 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 12.03.2010 година, откако го разгледа Финансискиот извештај за работењето во 2009 година на СОУ „Цар Самоил “ Ресен, го донесе следниот:

#### ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Финансискиот извештај за работењето во 2009 година на СОУ „Цар Самоил “ Ресен.

#### С О В Е Т   Н А   О П Ш Т И Н А   Р Е С Е Н

Бр. 07-409/10  
12.03.2010 год.  
Р е с е н

Претседател,  
Мемед Мурати с.р.

#### **Извештај за финансиското работење по завршните сметки за 2009 година на СОУ „ Цар Самоил “ Ресен**

Финансиското работење на училиштето во 2009 год. се извршуваше преку четири жиро сметки :

1. Буџетска сметка - **603** - исплатени средства за солидарна помош и

- обука на наставници за компјутери
2. Сметка за блок дотација од локалната самоуправа - **903** - за вршење на основната дејност на училиштето - плати и материјални трошоци
  3. Сметка од самофинансирачки активности - 787 - за дополнително финансирање на наставно - образовниот процес ( набавка на опрема и нагледни средства, одржување на образовни семинари и натпревари како и други потреби ) и
  4. Донаторска сметка - 785 - преку која се вршат набавки одобрени од Проектот за модернизација на образованието.

#### **БУЏЕТСКА СМЕТКА - 603 –**

На оваа сметка реализирани се вкупни приходи во износ од **273.000,00** од страна на Министерството за образование и наука и се потрошени за следните намени :

- Надомест за солидарна помош поради смртен случај - 15.000,00
  - Исплатена фактура на универзитетот ФОН за обука на наставници за компјутери од проектот компјутер за секој ученик - 258.000,00 денари
- Вкупните расходи се во износ од **273.000,00** денари со што салдото на оваа сметка на 31.12.2009 год. изнесува нула.

#### **СМЕТКА ОД БЛОК ДОТАЦИЈА - 903**

На оваа сметка се реализирани вкупни приходи во износ од **23.857.593,50** денари како наменска блок дотација од Локалната самоуправа според изработен и одобрен финансиски план во износ од **25.684.000,00** и пренесен остаток од претходна година во износ од **126.567,00** денари. Со овој пренесен остаток вкупниот финансиски план за 2009 година изнесуваше **25.810.567,00**. Разликата од **1.952.973,50** се однесуваат на средства кои не се исплатени за превоз за ученици , дел за тековно одржување и дел од плати .

Приходите во вкупен износ од **23.857.593,00** се потрошени за следните намени :

#### **Плати и придонеси за вработени вкупно 16.499.711,00 денари**

- За нето плати на вработените во износ од *10.863.519,00* ден.
- За персонален данок од плати во износ од **811.890,00**
- За придонеси од нето плата во износ од *4.824.302,00* кои се однесуваат за : придонес за ПИО - 3.216.618,00 ; придонес за здравство - 1.283.143,50 ; придонес за професионално заболување - 84.083,00 ; придонес за вработување - 237.979,00 и придонес за водостопанство - 2.479,00 ден.

-

#### **Материјални трошоци вкупно 7.357.882,50 денари**

- За нафта за греење во износ од 654.492,00 како претплата за 2010 година со оглед на тоа што во 2009 год. се трошеше нафта која беше однапред платена во декември 2008 година.
- За потрошена електрична енергија во износ од 330.500,50

- За потрошена вода во износ од 93.720,00 денари
- За телекомуникациски услуги во износ од 82.287,00
- За поштенски марки во износ од 19.000,00
- За канцелариски материјали 99.344,00
- За весници и списанија 14.325,00
- За лекови 2.554,00
- За обработка на завршни сметки за 2008 г. 4.020,00
- За средства за хигиена 26.793,00
- За набавка на нагледни средства по кабинети 157.967,00
- За материјали за поправки 58.526,50
- За репарација на котел за парно греење 209.993,00
- За термоизолација на топоводни цевки од парното 198.594,00
- За спроведување електрична енергија потребна за наводнување на овошниот насад и потопна пумпа 302.505,50
- За замена на дел од дограмата ( прозорци по училници ) со алуминиумска 306.000,00
- За замена на вратите во санитарните чворови со пластифицирани врати ( монтажа и демонтажа ) 297.940,00
- За санирање на санитарииите со сидни и подни плочки и изработка на доводна мрежа 306.250,00
- За тековно одржување на зградата ( молерисување , стружење и лакирање паркет , тапазирање на врати, монтирање на ламинат, сервисирање на парното греење , сервис на громобран ) 139.243,00
- За тековно одржување на опремата (ПП-апарати,парно,мебел) 56.341,00
- За извршена дезинфекција и дератизација 9.900,00
- За рушење на стар објект и подготовка за градење на физкултурна сала 304.476,00
- За извршен превоз на ученици од I и II година 3.046.241,00
- За осигурување на објектот и опремата 28.559,00
- За извршени систематски прегледи на вработени 96.100,00
- За договорни услуги - образовни и обука за прва помош 16.500,00
- За членарини и објавување на Огласи и тендери 55.977,00
- За исплата на отпремнина за пензионирање 39.734,00
- За набавка на опрема ( клупи за ходници ,канцелариска опрема и правосмукалка) 394.510,00
- За набавка на стручна литература за библиотека 5.490,00

Вкупните расходи се во износ како и вкупните приходи од **23.857.593,50** ден. со што салдото и на оваа жиро сметка на 31.12.2009 година изнесува нула.

## САМОФИНАНСИРАЧКА СМЕТКА - 787 -

На оваа сметка пренесени се наменски приходи од претходната година во износ од **1.045.535,00** денари. Во 2009 година остварени се приходи по следните основи :

- Вонредни уписи и испити - 63.100,00
- Од помошни активности за земјоделска дејност - субвенции - 296.500

Средства по разни основи кои само поминуваат на жиро сметка и од истите се вршат плаќања за соодветната намена ( екскурзии , слики , осигурување на ученици ) - 361.590,50

- Приходи остварени од земјоделската дејност со жито 30.000,00

Приходите од тековната година се во износ од **751.190,50** денари.

А вкупните приходи заедно со пренесениот вишок од претходната година се во износ од **1.796.726,00** денари .

Вкупните расходи на оваа сметка се во износ од **970.981,50** денари, а се направени за следните намени :

За патни и дневни расходи за семинари и натпревари	102.540,00
За гориво и масло за трактор	15.000,00
За садници во овошен и лозов насад	35.000,00
За ископ на бунар во овошниот насад	109.209,00
За црева -систем капка по капка	36.065,00
За потребите на земјоделската дејност (ѓубриво и сл.)	52.289,50
Набавена приклучна земјоделска машина	13.530,00
За платена концесија за земјоделско земјиште	57.208,00
За екскурзии, слики за матура и осигурување на учен.	396.289,00
За финансиска услуга и судски такси	14.083,00
За геодетска услуга за спортската сала	18.000,00
Набавен еден лаптоп за награда на ученик на генерација	17.860,00

За патронен празник на училиштето, награди на вработени, членарини ,учества на советувања и организирање натпревари 103.908,00

Вишокот на приходи на оваа сметка на 31.12.2009 год. е во износ од **825.744,50** денари кој се пренесува во наредната година за потребите на образовниот процес.

Средствата ќе се трошат наменски со однапред изготвен финансиски план за одредени намени кои ќе се однесуваат на нормално одвивање на образовниот процес и во насока на негово усовршување.

## ДОНАТОРСКА СМЕТКА - 785 -

На оваа сметка реализирани се вкупни приходи во износ од **323.060,00** ден. од страна на Министерството за образование и наука преку Проектот за модернизација на образованието.

Средствата се искористени за набавка на наставно-образовни помагала по одделни кабинети во износ од 62.170,50 денари и

- реконструкција на експанзионите садови од системот за парно греење во износ од 260.744,50 денари , или вкупните расходи се во износ од **322.915,00** со што салдото на оваа сметка на 31.12.2009 година е **145,00** денари.



**Преглед на реализација на финансиски план  
СОУ „Цар Самоил „ 2009 година**

<b>ПЛАНИРАНИ</b>				
КОНТО	назив на КОНТО	план	реализирано	остаток
<b>401</b>	<b>Основни плати и</b>	<b>11.795.551.0</b>	<b>11.675.409.00</b>	<b>120.142.00</b>
40113	Основни плати	10.980.391.0	10.863.519.00	116.872.00
40131	Персонален данок од	815.160,00	811.890,00	3.270,00
<b>402</b>	<b>Придон за социјално</b>	<b>4.840.242.00</b>	<b>4.821.823.00</b>	<b>18.419.00</b>
40211	Основни придонеси за	3.228.882.00	3.216.618.00	12.264.00
40221	Основни прид. за	1.287.982.00	1.283.143.00	4.839.00
40222	Осно прид. - проф.	84.490.00	84.083.00	407.00
40231	Основен прид за	238.888.00	237.979.00	909.00
<b>403</b>	<b>Останати придонеси</b>	<b>2.479.00</b>	<b>2.479.00</b>	<b>0.00</b>
40311	Придонес за	2.479.00	2.479.00	0.00
<b>421</b>	<b>Комунални услуги</b>	<b>1.230.000.00</b>	<b>1.179.999.50</b>	<b>50.000.50</b>
42111	Електрична енергија	400.000.00	330.500.50	69.499.50
42112	Водовод и канализација	60.000.00	93.720.00	-33.720.00
42119	Други комунални услуги	10.000.00		10.000.00
42124	Течни горива	700.000.00	654.492.00	45.508.00
42131	Пошта	30.000.00	19.000.00	11.000.00
42132	Телефон и телефакс	30.000.00	82.287.00	-52.287.00
<b>423</b>	<b>Ситен инв. алат и др.</b>	<b>360.000.00</b>	<b>359.509.50</b>	<b>490.50</b>
42311	Канцелариски материјали	100.000.00	99.344.00	656.00
42312	Весници и списанија	20.000.00	14.325.00	5.675.00
42319	Други материјали	10.000.00		10.000.00
42351	Лекови		2.554.00	-2.554.00
42371	Средства за хигиена	30.000.00	26.793.00	3.207.00
42372	Ситен инв И др. Мате за	200.000.00	216.493.50	-16.493.50
<b>424</b>	<b>Поправ и тековно</b>	<b>2.242.478.00</b>	<b>2.131.242.50</b>	<b>111.235.50</b>
42421	Одржување на згради	2.087.478.00	1.762.496.00	324.982.00
42423	Дезинфекција	25.000.00	9.900.00	15.100.00
42442	Поправки и одрж. на	30.000.00	28.950.00	1.050.00
42443	Поправка и одржв на	100.000.00	27.391.00	72.609.00
42459	Одржување на зелени		302.505.50	-302.505.50
<b>425</b>	<b>Договорни услуги</b>	<b>4.774.750.00</b>	<b>3.187.400.00</b>	<b>1.587.350.00</b>
42525	Осигурување недвижности	50.000.00	28.559.00	21.441.00
42542	Примарна здравств	50.000.00	96.100.00	-46.100.00
42571	Обука	4.500.00	4.500.00	0.00
42576	Превозни услуги во	4.360.250.00	3.046.241.00	1.314.009.00
42579	Образовни услуги		12.000.00	-12.000.00
42594	Рушење на објекти	310.000.00		310.000.00
<b>426</b>	<b>Други тековни расходи</b>	<b>98.000.00</b>	<b>59.997.00</b>	<b>38.003.00</b>
42612	Чланарини во домашни	8.000.00	10.000.00	-2.000.00
42699	Други оперативни расходи	90.000.00	49.997.00	40.003.00
<b>464</b>	<b>Разни трансфери</b>	<b>40.500.00</b>	<b>39.734.00</b>	<b>766.00</b>
46494	Трансфери за	40.500.00	39.734.00	766.00
<b>483</b>	<b>Купување на</b>	<b>426.567.00</b>	<b>400.000.00</b>	<b>26.567.00</b>
48311	Купување на канцелариски	100.000.00	126.500.00	-26.500.00
48312	Купување на училиштен	50.000.00	164.025.00	-114.025.00
48324	Купување на	50.000.00		50.000.00

48321	Вишок од претходна	126.567,00	89.840,00	36.727,00
48329	Купување на друга опрема	100.000,00	14.145,00	85.855,00
48351	Книги за библиотека		5.490,00	-5.490,00
	<b>ВКУП НО</b>	<b>25.810.567,0</b>	<b>23.857.593,50</b>	<b>1.952.973,50</b>

**38.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

**ЗАКЛУЧОК**

За прогласување на Заклучокот за усвојување на Финансискиот Извештај за работа во 2009 година на ОУ „Гоце Делчев “ Ресен.

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Финансискиот Извештај за работа во 2009 година на ОУ „Гоце Делчев “ Ресен и се објавува Финансискиот Извештај за работа во 2009 година на ОУ „Гоце Делчев “ Ресен ,што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 12.03.2010 година.

Бр. 08- 490/8  
15.03.2010 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 12.03.2010 година, откако го разгледа Финансискиот извештај за работењето во 2009 година на ОУ „ Гоце Делчев “ Ресен, го донесе следниот:

**ЗАКЛУЧОК**

1. Се усвојува Финансискиот извештај за работењето во 2009 година на ОУ „Гоце Делчев “ Ресен.

**С О В Е Т   Н А   О П Ш Т И Н А   Р Е С Е Н**

Бр. 07-409/11  
12.03.2010 год.  
Р е с е н

Претседател,  
Мемед Мурати с.р.

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2009 ГОДИНА**  
**ОУ „Гоце Делчев, - Ресен**

ОУ „Гоце Делчев, - Ресен- финансиското работење за 2009 година го остварува со 6 жиро сметки- 903- блок дотација, 787-самофинансирање. 785-донаторска, 603- буџет, 603- општинска, и синдикат.

903- блок дотација

На ова сметка во текот на 2009 година училиштето остварува вкупен приход од 14 822 277- Од кој дел за плата 12 978 394 и за материјални 1 843 883.

-175 788- за електрична енергија - со ова сума училиштето целосно ги има подмирено трошоците за 2009 г и дел има заштеда за 2010 г .

-196 300- вода со овај износ платено е до 10м 2009г 11 и 12м не се исплатени има и заостанат долг од претходна година поради дефект на водоводната мрежа на недостапно место.

-62 456- телефон- со овај износ се исплатени целосно сите фактури за 2009 година.

-71 700- дрва исто така и со овие средства набавени се дрва за подрачните училишта , и за забавишните групи по 6 кубници за паралелка.

-771 525- нафта - со овие средства училиштето за 2009 година ги има покриено трошоците .

-105 050- транспорт на луѓе тука влегуваат патните трошоци за вработените за 6 месеци и тоа реални патни, исто така и патните за службени патувања за период 7 -12 - 2009 г. За истиот период не се исплатени реални патни трошоци за вработените само се исплатени по 825 денари.

-72 410- канцелариски материјали - со овие средства се исплатени сите фактури и направена е заштеда за 2010 година за неколку месеци.

-57 374- исто така и со овие средства целосно се исплатени сите направени трошоци за 2009г.

31 672- средства за хигиена - овие средства се доволни за нормална хигиена.

65 059- ситен инвентар- целосно се подмирани трошоците за 2009 г. 37

200- систематски прегледи за вработените. 17 000- огласи за вработените на определено време и за избор на директор.

40140-отпремнинача 1 вработен.

34 000 солидарна исплата за 2 вработени.

Првпат во 2009 година е воведен концептот за бруто плата .Сумата од 14 822 277- за плата се однесува за 41 вработен и по овај основ се комплетно подмирани сите трошоци.

Основица за пресметување на бруто плата с 11867 денари .Коефициентите по работни места се следните. За помошно технички персонал **1,200**, за секретар со средно 1,783, за секретар со високо 2,204, за наставник со виша 2,204 за наставник со висока 2 , 384 за стручни служби 2 ,444 и за директор 3,081 .На овие коефициенти се додава минат труд 0,5% за секој вработен, 1 424- класно раководство, 1 424- комбинирани паралелки, и 712 ридско планински подрачја.

Со ваква основица и со горе наведените коефициенти бруто плата ва хигиеничар изнесува 14 240, а вкупна заработувачка 9 876. за наставник со виша бруто плата 26 155 . вкупна заработувачка 17 554 за наставник со висока бруто плата 28 291 а вкупна заработувачка е 18 931 за стручни служби бруто плата 29 001 а вкупна заработувачка 19 390.

Сумата од 825 денари се одбива од горе наведените суми за вработени што не патуваат.

785- донаторска

На ова сметка завршен е проектот за модернизација на образование во однос на финансиски средства тие се целосно искористени. Се водат само основните средства и другите нагледни средства.

603-буџет

На ова сметка во текот на 2009 нема прилив на средства, средствата за електрична инсталација за компјутерите се префрлени директно средствата од страна на министерството.

603- општинска

И на ова сметка нема прилив на средства само останува побарувањето од локалната самоуправа во износ од 150 000 денари.

Синдикат-

Вкупен приход за 2009 изнесува 161 835 денари .Од членарина 19 844 , од претходна година 9991 ,и 132 000 добиени средства од СОНК.

За 2009 г направени се следните трошоци-

--5 025 - за завршни сметки.

--2 958- банкарска провизија

-1 100-патни трошоци

-8 000 за 8 ми март за вработените

-44 100 за деца средношколци и студенти

- 96 000 - кредити за вработените од СОНК.

- 4 135- се префрлени во 2010 година.

**39.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

**ЗАКЛУЧОК**

За прогласување на Заклучокот за усвојување на Финансискиот Извештај за работа во 2009 година на ОУ „Мите Богоевски “ Ресен.

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Финансискиот Извештај за работа во 2009 година на ОУ „Мите Богоевски “ Ресен и се објавува Финансискиот Извештај за работа во 2009 година на ОУ „Мите Богоевски “ Ресен ,што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 12.03.2010 година.

Бр. 08-490 /9  
15.03.2010 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 12.03.2010 година, откако го разгледа Финансискиот извештај за работењето во 2009 година на ОУ „ Мите Богоевски“ Ресен, го донесе следниот:

#### ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Финансискиот извештај за работењето во 2009 година на ОУ „ Мите Богоевски“ Ресен.

#### С О В Е Т   Н А   О П Ш Т И Н А   Р Е С Е Н

Бр. 07-409/12  
12.03.2010 год.  
Р е с е н

Претседател,  
Мемед Мурати с.р.

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТЛЈ ЗА 2009 ГОДИНА**  
**ОУ „ Мите Богоевски,,- Ресен**

ОУ „ Мите Богоевски,,- Ресен финансиското работење го остварува преку 6 жиро сметки- 903- блок дотација, 787- самофинансирање, 603- општинска, 603- буџет, 785- донаторска, и синдикат.

903- блок дотација

На ова сметка училиштето за 2009 година остварува вкупен приход 24 976 892- истата сума е распоредена на средства за плата- 18 693 877 и за материјални 6 283 015 .Износот за материјални е распореден на следниот начин.-

-138 416- електрична енергија- со ова сума целосно се исплатени сите фактури за 1 -12 - 2009 година.

-92 086- вода – и трошоците за вода се целосно подмирени.

-36690- телефон- исплатени се 1- 11 - 2009 година.

-104 870- дрва- со ова сума набавени се дрва за греј на сезона 2009-2010 година и истите се доволни.

-1 467 628- нафта- со овај износ за 2009 година се покриени трошоците за затоплување.

-167 375- транспорт на луѓе -со овие средства исплатени се реалните трошоци за 1-6- 2009г за вработените што патуваат над 2,5 км исто така тука влегуваат и трошоците за службени патувања на вработените за период 7-12 -2009г.По укажувањата од локалната самоуправа за 7 -12 - 2009г на вработените му се исплатуваат само по 825 денари.

-38 364- канцелариски материјали и со овие средства се целосно исплатени трошоците за 2009 г.

-8 927- списанија- со ова сума се плаќа службен весник за училиштето. -70 049- наставно образовни помагала- овие средства се од ланската блок дотација и се правилно распоредени за потребите на училиштето.

-61 035-средства за хигиена исто така и овие средства се доволни за нормална хигиена за 2009 година.

-17 225- ситен инвентар- исплатени се направените трошоци за годината.

-70 000- тековно одржување - средствата за тековно одржување се минимални.

-47 450- систематски прегледи за вработени.

-79 676- овај износ се однесува за исплата на додаток за одвоен живот на 2 ученици.

-33 546- овај износ се однесува за огласи на вработени на определено време.

-40 140- отпремнина за 1 вработен .

-34 000- солидарна исплата за 2 вработени.

-3 775 538- превоз на ученици - со овај износ се исплаќаат превозот на ученици за 2008 г и дел за 2009 година .Само на ова ставка има недостиг на средства што е резултат на намалена блок дотација за 2 години континуирано, со зголемување на цената на превозна услуга и сл. За ова цел од страна на училиштето

превземени се соодветни мерки до локалната , до министерството запознат е и градоначалникот.

Во 2009 година е воведен концептот на бруто плата и сумата од 18 693 877- целосно се исплатени платите на сите 57 вработени во целост. Основица за пресметување на плата е 11 867- денари . коефициенти по работни места се следните- 1,200 за помошно технички персонал, 1, 783 за секретар со средно,2,204 за секретар со високо, за наставник со виша 2.204 за наставник со висока 2,384 , за стручни служби 2,444 за директор 3,081. На овие коефициенти се додава минат труд 0 5 %, класно раководство 1.424, комбинирани паралелки исто 1,424, за ридско планински подрачја 712 денари. Со ваква основица и со горе наведените коефициенти бруто платата на хигиеничар изнесува 14 240 ,а вкупна заработувачка

-9 876-, за наставник со виша бруто плата -26 155- вкупна заработувачка -17 554- за наставник со висока бруто плата -28 291 - вкупна заработувачка -18 931 - за стручни служби бруто плата 29 003, а вкупна заработувачка 19 390.Сумата од 825 денари се одбива од горе наведените служби само за вработени што не патуваат.

#### 785- донаторска

На ова сметка во текот на 2009 година се одобрени средства од страна на проектот за модернизација на образованието во износ од 118 756 д. Со овие пари училиштето има набавено нагледни средства како за кабинет по географија, за физика - хемија и др кабинети, како и доста книги за училишната библиотека. Останува за во наредниот период да бидат одобрени средства и за реконструкција на градежните објекти.

#### 787- самофинансирање

На ова сметка во2009 година остварен е вкупен приход од 52 368 денари. Од претходна година се 42 368 денари другите средства се од тендери од кирија. За дел од средствата направени се неколку трошоци како 18 000- за тековно одржување, 5 500 за ситен инвентар ,6011 за канцелариски материјали. Во 2010 година префрлени се средства од 22 857 денари за итни и неодложни работи за потребите на училиштето.

#### 603- буџет

На ова сметка нема промена , средствата за електрична инсталација за компјутерите директно се префрлени од страна на министерството.

#### 603- општинска

Исто и на ова сметка нема промена . само локалната на училиштето му должи уште 320 000 - денари по основ на превоз на ученици,

#### Синдикат-

На сметката на синдикат во 2009 г остварени се приходи од 48 738 д. Истите се од членарина 29 657. вонредни приходи 8 400, и приход од лани 11 681д. Во истата година направени се и следните трошоци

- 14 012 за услуги како за завршна сметка. за исплата интервентно на една сметка за телефони и др. 2 829- за провизија од банка, 1 500- за патни трошоци за вработени, 13 000 за јубилејни награди на вработени , 6000- други материјали. Сумата од 11847- е префрлена во 2010 година.

**40.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

#### ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот за усвојување на Финансискиот Извештај за работа во 2009 година на ОУ „Браќа Миладиновци “ с. Царев Двор Ресен.

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Финансискиот Извештај за работа во 2009 година на ОУ „Браќа Миладиновци “с. Царев Двор Ресен и се објавува Финансискиот Извештај за работа во 2009 година на ОУ „Браќа Миладиновци “с. Царев Двор Ресен,што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 12.03.2010 година.

Бр. 08- 490/10  
15.03.2010 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 12.03.2010 година, откако го разгледа Финансискиот извештај за работењето во 2009 година на ОУ „Браќа Миладиновци“ с. Царев Двор Ресен, го донесе следниот:

#### ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Финансискиот извештај за работењето во 2009 година на ОУ „Браќа Миладиновци“ с. Царев Двор Ресен.

#### С О В Е Т   Н А   О П Ш Т И Н А   Р Е С Е Н

Бр. 07-409/13  
12.03.2010 год.

Претседател,  
Мемед Мурати с.р.



Р е с е н

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2009 ГОДИНА  
ОУ,, Браќа Миладиновци,, - с.Царев- Двор**

ОУ ,, Браќа Миладиновци,, - Финансиското работење го остварува преку 6 жиро сметки- 903- блок дотација, 785- донаторска, 787- самофинансирање, 603- буџет. 603- општинска, и синдикат.

903- блок дотација

На ова сметка во текот на 2009 година училиштето остварува приход 12 397 253- и тоа за плата 9 353 023 и за материјални 3 044 230. Износот за материјални се распореден на следниот начин

--44 795- електрична енергија- со овај износ се исплатени сите фактури 1 12-2009 година.

-97 111 - исто така и овај износ е доволен за 2009 г.

-28 444- телефон- ова училиште има најмногу заштедено на ова ставка од сите училишта и целосно го има подмирено трошокот за 2009г.

-246 540- дрва и ова сума беше доволна за набавка на околу 100 кубници дрва и со тоа беа затоплувани централното и сите подрачни училишта.

-116 331- гориво за училишно комбе- со овие средства се покриени трошоците за 2009г и направена е заштеда и за неколку месеци за 2010.

-14 018- регистрација- средствата беа доволни за регистрација.

-209 563- транспорт на луѓе- со овие средства исплатени се реалните патни трошоци на 1 -6-2009г исто така за 7-12- 2009г исплатени се и патните трошоци за службени патувања на вработените, додека за периодот 7-12 - за вработените што патуваат над 2.5 км му се исплатени само по 825 денари, по укажувањата од локалната самоуправа.

43 170- канцелариски материјали- целосно се исплатени сите фактури за 2009г

-19 393- средства за хигиена - со овие средства се одржа нормална хигиена во училиштето.

49 767- во овие средства влегува и дел од ланската блок дотација и истите се правилно искористени.

-31 033- тековно трошоците што се превземени по овај основ се исплатени но реалните трошоци за ова намена се далеку поголеми.

-14 000 дезинфекција- од страна на здравствени од дом извршена е дезинфекција и фактурите за истата се платени.

20 700- систематски прегледи- извршени се систематски прегледи на вработените и сумата е целосно подмирена.

29 982- Огласи- се однесуваат за вработените на определено време и се целосно подмирени.

-40 140- отпремнина за 1 вработен.

-2 037 573- превоз на ученици- со овај износ се исплаќани фактури за 2008 година и дел за 2009 година . на ова ставка има единствено недостиг на средства

во износ од 2 111 743- за кој се превземени мерки од страна на училиштето - директорот има поднесено барање до надлежните во локалната и во министерството.

За првпат во 2009 година е воведен концептот за бруто плата и сумата од 9 353 023 - е целосна за исплата на платата на сите 30 вработени. Основица за пресметување на бруто плата е 11 867д . Коефициенти по вработени се следните- за помошно технички персонал- 1,200, за секретар со средно 1,783, за секретар со високо2,204, за наставник со виша 2.204 за наставник со висока 2,384. За стручни служби 2,444 за директор 3,081. На овие коефициенти се додава и минат труд 0 5 % класно раководство 1 424 за комбинирани паралелки 1 424 и за ридско планински подрачја 712д Со ваква основица и со горе наведените коефициенти бруто плата за хигиеничар изнесува 14 240- а вкупна заработувачка 9 876 за наставник со виша бруто плата е 26 155- а вкупна заработувачка 17 554 за наставник со висока бруто плата 28 291 а вкупна заработувачка 18 931 за стручни служби бруто плата 29 003 а вкупна заработувачка 19 390.

Сумата од 825 се одбива од горе наведените суми само за вработени што не патуваат.

#### 785- донаторска

На ова сметка остварен е вкупен приход од 81 241 и тоа од 2008г се префрлени 79 027 ,Со овие средства набавена е опрема за училиштето и тоа факс, печатар. касетофони —8- синтисајзер -1- и други средства. Со ова е завршен првиот дел од проектот а вториот е во наредниот период и се однесува за реконструкција на објектот.

#### 603- општинска

На ова сметка во текот на 2009 година - не се остварени приходи само имаме недостиг од страна на локалната од 142 400 од претходни години.

#### 603- буџет-

И на ова сметка нема остварени приходи во 2009г износот за електрична инсталација е директно префрлен од страна на министерството.

#### 787-самофинансирање

И на ова сметка не се остварени приходи во 2009г само е останато салдото од претходни години од 2 948д.

#### Синдикат-

Сметката на синдикат има остварено вкупен приход од 21 695  
Од претходна година изнесува 759, а од членарина 14 936 денари.  
Истата година направени се и следните трошоци  
-2 460- за банкарска провизија  
-1 500- за патни трошоци.  
-17 735- се средства префрлени во наредна година.

41.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот за усвојување на Финансискиот Извештај за работа во 2009 година на ОУ „Славејко Арсов “ с. Подмочани Ресен.

Се прогласува заклучокот за усвојување на Финансискиот Извештај за работа во 2009 година на ОУ „Славејко Арсов “с.Подмочани Ресен и се објавува Финансискиот Извештај за работа во 2009 година на ОУ „Славејко Арсов “с.Подмочани Ресен,што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 12.03.2010 година.

Бр. 08- 490/11  
15.03.2010 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 12.03.2010 година, откако го разгледа Финансискиот извештај за работењето во 2009 година на ОУ „ Славејко Арсов“ с. Подмочани Ресен, го донесе следниот:

### ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Финансискиот извештај за работењето во 2009 година на ОУ „ Славејко Арсов“ с. Подмочани Ресен.

### С О В Е Т   Н А   О П Ш Т И Н А   Р Е С Е Н

Бр. 07-409/14

Претседател,

12.03.2010 год.

Мемед Мурати с.р.

Р е с е н

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2009 ГОДИНА  
ОУ „ Славејко Арсов,- с. Подмочани**

ОУ „ Славејко Арсов,. с. Подмочани- финансиското работење за 2009 година го остварува преку 5 жиро сметки. 903- блок дотација. 787- самофинансирање, 603- буџет. 603- општинска, и синдикат.

903- блок дотација

На ова сметка училиштето во текот на 2009 година остварува вкупен приход 12 408 727 денари. Сумата е поделена за илата 10 181 440-и за материјални 2 227 287 д.

Износот за материјални е распореден на следниот начин.

-76 940- електрична енергија со ова сума целосно се исплатени фактурите за 2009 година и направена е заштеда за неколку месеци за 2010 година

-6 552- вода- и овај износ е доволен за потребите на училиштето.

-42 892- телефон- исплатени се сите фактури за 1 - 12 - 2009 г.

-461 297- дрва во оваа сума се платени дрвата за грена сезона 2009-2010 г. Исто така дел е доплатен од претходната грејна сезона, и во претплата се 50 000 денари.

-366 159- транспорт на луѓе- во ова сума влегуваат трошоците за реалните патни трошоци за вработените за 1-6-2009 г. Исто така и трошоците за службено патување за период 7-12 -2009-

-19 196- канцелариски материјали - и овие средства се доволни за потребите на училиштето.

-10921 - хигиена- овие средства се за нормално одржување на хигиената на училиштето.

-39 995- наставно образовни помагала- овие средства се од претходната блок дотација и се наменски распоредени за потребите на училиштето.

-4 808- ситен инвентар- овие се минимални средства.

-15 600- други материјали

-106 009- тековно одржување- со овие средства извршени се соодветни поправки во училиштето.

-14 876- огласи со овие пари се исплатени фактурите за огласи на вработените на определено време

-39 526- отпремнина за 1 вработен.

-1 018 811- овие се средства за превоз на ученици со овај износ исплатен е дел од 2008 г. И до април 2009 г додека остатокот до крајот на годината останува како неизмирени обврски во износ од 996 659. За овај недостиг известени се соодветните институции министерство за образование и локалната самоуправа на општината.

-За првпат ова година е воведен концептот за бруто плата и сумата од 10.181.440-целосно е распоредена за сите 30 вработени. Основица за пресметување на бруто плата е 11 867 денари. Коефициенти по работни места се следните- 1,200 за помошно технички персонал, 1.783 за секретар со средно . 2 204, за секретар со високо, 2 ,204 за наставник со виша. 2, 384 за

наставник со висока и за стручни служби 2.444 -психолог. библиотекар педагог и за директор коефициентот е 3 081. На овие коефициенти се додава класно раководство 1 424 денари . за комбинирани паралелки 1 424 денари, и за ридско планински подрачја

712-денари.Со ваква основица и со горе наведените коефициенти бруто плата на хигиеничар изнесува 14 240 , а вкупна заработувачка 9 876. За наставник со виша бруто плата 26 155 - а вкупна заработувачка 17 554. За наставник со висока бруто плата 28 291- а вкупна заработувачка 18 931. За стручни служби бруто плата 29 003 а вкупна заработувачка 19 390.

На коефициентите се пресметува и минат труд 0,5 %, сумата од 825 денари се одбива на вработени што не патуваат.

#### 787- самофинансирање

На ова сметка остварен е вкупен приход од 53 663 - денари приходот се остварува од кирија, пренесен дел од претходна година 15 663 д. Исто така сума од 25 510 се префрла во 2010 г. На ова сметка направени се следните трошоци-16 933- за патронен празник, 8 220 - други трошоци за потребите на училиштето. 3 000 исто за патни трошоци и др.

#### 603- буџет

На ова сметка нема промени средствата за електрична инсталација за компјутерите се директно префрлени од страна на министерството.

#### 603- општинска

На ова сметка во текот на 2009 година нема промени останува само долгот од страна на локалната во износ 57 600 д. За превоз на ученици.

#### Синдикат-

Во 2009 година на сметка на синдикатот остварен е вкупен приход од 129 654д Истите дел од членарина-15 584, 4 570 Од претходна година,109 500- се средства добиени од СОНК. 94 500- за кредити за вработени, 15 000 – за деца средношколци и студенти што патуваат.

На истата сметка направени се следните трошоци-

-2 330 – потрошен материјал

-2 943- провизија

-4 000- натни за вработени

-6 800- надоместоци за вработени.

Сумата од 4 081 – префрлена во 2010 година.

**42.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот за усвојување на Финансискиот Извештај за работа во 2009 година на ОУ „Димитар Влахов “ с. Љубојно Ресен.

Се прогласува заклучокот за усвојување на Финансискиот Извештај за работа во 2009 година на ОУ „Димитар Влахов “с.Љубојно Ресен и се објавува Финансискиот Извештај за работа во 2009 година на ОУ „Димитар Влахов “с.Љубојно Ресен ,што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 12.03.2010 година.

Бр. 08-490 /12  
15.03.2010 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 12.03.2010 година, откако го разгледа Финансискиот извештај за работењето во 2009 година на ОУ „ Димитар Влахов“ с. Љубојно Ресен, го донесе следниот:

### ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Финансискиот извештај за работењето во 2009 година на ОУ „ Димитар Влахов“ с. Љубојно Ресен.

С О В Е Т   Н А   О П Ш Т И Н А   Р Е С Е Н

Бр. 07-409/15  
12.03.2010 год.  
Р е с е н

Претседател,  
Мемед Мурати с.р.

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2009 ГОДИНА ОУ,,  
ДИМИТАР ВЛАХОВ,, с ЛЪУБОЈНО**

ОУ „Димитар Влахов „с Љубојно финансиското работење за 2009 година го остварува преку 6 жиро сметки - 903- блок дотација, 787- самофинансирање , 603- буџет, 603- општинска, 785- донаторска и синдикат.

**903- блок дотација**

На ова сметка во текот на 2009 г остварени се вкупно приходи 10 629 969 . Сумата е поделена на 8 275 343 за плата и за материјални 2 354 626. Износот за материјални трошоци целосно ги подмирува трошоците за 2009 г и истите се распоредени на следниот начин

-73 909-електрична енергија со оваа сума се исплатени сите фактури за 1-12 2009 година

-34 532-телефон со ова сума исплатен е телефонот за 1-11-2009: само за 12 месец не е исплатен.

139 920- дрва со ова сума за грејна сезона набавени се 60 кубици дрва и тоа за паралелка по 6 кубици.

-582 412- нафта - овај износ е доволен за затоплување за 2009 година и направена е заштеда и за неколку месеци за 2010.

-255 179- транспорт на луѓе со овие средства исплатени се патните трошоци реални за 1 -6 - 2009 г за вработени со место на живеење над 2,5 км ,По укажувањата на локалната самоуправа реалните патни трошоци не се исплатени. Тука влегуваат и трошоците за службени патувања на вработените за 7-12 -2009г во висина на автобуска карта.

-27 009- ова сума е доволна за исплата на канцелариските материјали за 2009 г исто така направена е заштеда и за 2010 година.

-29 684- наставно образовни помагала- овие средства се е дадени од претходната блок дотација и се соодветно распоредени.

-32 067- хигиена исто така и овај износ е доволен за нормална хигиена за училиштето

-22489- средства за ситен инвентар- и овие се доволни за потребите на училиштето.

-19 000- тековно одржување- овие се минимални средства за потребите на училиштето.

-9 000- дезинфекција- извршена е дезинфекција од страна на санитарните служби на здравствениот дом Ресен.

-17 000-систематски прегледи на вработените

-1 006 793- превоз на ученици- со ова сума исплатено е до 31 12 2009г и за првпат не се искажува недостиг на средства.

-16 974- огласи- со овие средства се исплатени огласите за вработените на определено време.

-71 940- отпремнина за2 вработени за пензија.

-17 000- солидарна помош за 1 вработен

Првпат во ова година е воведен концептот за бруто плата . Сумата од 8 275 343- се однесува за 28 вработени и со неа се исплатени 12 плати целосно. Основица за пресметување на бруто плата е 11 867 денари. Коефициентите по работни места се следните.1 ,200- за помошно технички персонал, 1.783 за секретар со средно, 2,204 за секретар со високо, за наставник со виша 2,204 За наставник со висока2, 384 за стручни служби педагог психолог ,социолог , библиотекар, 2,444 за директор 3,081. На овие коефициенти се додава минат труд 0 5% , класно раководство, комбинирани паралелки по 1,424 денари или 0, 12 коефициент, за ридско планински подрачја 712 денари. Со ваква основица и со горе наведените коефициенти бруто плата на хигиеничар изнесува 14 240 а вкупна заработувачка 9 876. На наставник со виша бруто плата 26 155 а вкупна заработувачка 17 554. Наставник со висока бруто плата 28 291 а вкупна заработувачка 18 931 Стручни служби бруто плата 29 003 а вкупна заработувачка 19 390. Сумата од 825 денари се одбива само за вработени што не патуваат.

#### 785-донаторска

Ова сметка е од проектот за модернизација на образованието од Холандската влада .Во 2009 година на ова сметка остварени се вкупно 352 989 денари. За опрема 166 568 и за одржување на згради 186 421 . со овие средства се сменети прозорци во училиштето, а со средствата за опрема набавен е лаптоп, фотокопир, нагледни средства за училиштето како географски карти, за кабинети по хемија , физика и др средства за потребите на училиштето. Со ова завршува овај проект.

#### 787- самофинансирање

На ова сметка нема промена во текот на годината на неа има салдо од претходни години 45 372 .

#### 603- буџет

Исто така и на ова сметка нема промени , требаше да бидат исплатени една третина од средствата за промена на електричната инсталација за компјутерите но тоа го направи директно министерството.

#### 603- општинска

И на ова сметка во 2009 година нема промена.

#### Синдикат-

На сметката на синдикат остварени се вкупно приходи 34 634 денари  
Од членарина 12 042, 9 402 ,од претходна година, 13 183 - вонредни приходи.  
За сумата од 26 025 направени се следните трошоци-  
-4 020- за завршна сметка  
-2 532 за банкарска провизија  
-2 960 - патни трошоци за вработени  
-10 513- надомест за вработени- за нова година  
-6 000- надомест за деца одобрени од СОНК



-8 609- се пренесени пари во 2010 година.

**43.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

### ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот за усвојување на Финансискиот Извештај за работа во 2009 година на ЈОУДГ „11-ти Септември “ Ресен.

Се прогласува Заклучокот за усвојување на Финансискиот Извештај за работа во 2009 година на ЈОУДГ „ 11-ти Септември “ Ресен и се објавува Финансискиот Извештај за работа во 2009 година на ЈОУДГ „ 11-ти Септември “ Ресен,што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 12.03.2010 година.

Бр. 08-490 /13  
15.03.2010 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 12.03.2010 година, откако го разгледа Финансискиот извештај за работењето во 2009 година на ЈОУДГ „11-ти Септември“ Ресен, го донесе следниот:

### ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Финансискиот извештај за работењето во 2009 година на ЈОУ ДГ „ 11-ти Септември“Ресен.

С О В Е Т   Н А   О П Ш Т И Н А   Р Е С Е Н

Бр. 07-409/16  
12.03.2010 год.  
Р е с е н

Претседател,  
Мемед Мурати с.р.

**ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ЈОУДГ “ 11- ти  
СЕПТЕМВРИ “ – РЕСЕН ЗА 2009 ГОДИНА**

Предучилишното воспитание и образование е дејност од посебен општествен интерес.

Основна дејност на градинката е да организира и реализира згрижување, воспитание и образование на децата од предучилишна возраст, со цел да се обезбеди услови за здраво и среќно детство, за оптимален физички, сензомоторен, социјален, емоционален и интелектуален развој како и развој на креативноста кај децата, соработка со родителите и пошироката средина.

Оптималниот капацитет на градинката е за 132 деца, меѓутоа од 07.01.2008 година одземени се простории на детската градинка за потребите на Центарот за деца со посебни потреби од страна на МТСП и сегашниот капацитет на градинката е за негде отприлика 112 деца.

Во 2009 година имавме згрижено 90 деца со целодневен престој распоредени во 4 воспитни групи од градинскиот дел од 2 до 6 години и една комбинирана јаслена група на возраст од од 9 мес. до 2 години.

Покрај згрижување, воспитание и образование на децата згрижени во градинката, истата се грижи и за нивната правилна исхрана. За време на престојот децата добиваат по три оброка и тоа : појадок, ручек и ужина, а децата од јаслената група добиваат две ужини.

За престојот во градинаката децата плаќаат по 1490 денари.

Во текот на 2009 година ЈОУДГ “ 11- ти Септември” – има остварено приходи во висина од **7.123.919,00** денари, кои приходи се остварени по различни основ и тоа :

Од Буџетот на РМ со блок дотација преку Локалната самоуправа на општина Ресен

за 2009 година се остварени следниве приходи:

<b>ВКУПНО ПРИХОДИ ЗА БУЏЕТСКА СМЕТКА 903-12</b>			Планирани	Реализирани
74		<b>ТРАНСФЕРИ И ДОТАЦИИ</b>	<b>6.177.840,00</b>	<b>6.140.198,00</b>
741		<b>Трансфери од други нивоа на власт</b>	<b>6.177.840,00</b>	<b>6.140.198,00</b>
	<b>741120</b>	Блок дотации	6.177.840,00	6.140.198,00

Од овие приходи добиени од буџетот на РМ како Блок дотација се исплаќаат платите и придонесите на вработените, определени комунални услуги, определени тековни поправки и одржувања, договорни услуги.

Во текот на 2009 година од блок дотацијата беа направени следниве расходи кои се дадени во табелата :

<b>ВКУПНО РАСХОДИ ЗА БУЏЕТСКА СМЕТКА 903-12</b>			Планирани	Реализирани
<b>40</b>		<b>ПЛАТИ НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ</b>	<b>4.277.925,00</b>	<b>4.277.325,00</b>
<b>401</b>		<b>основни плати и надоместоци</b>	<b>3.020.431,00</b>	<b>3.020.431,00</b>
	<b>401130</b>	основни плати	2.837.365,00	2.837.365,00
	<b>401510</b>	персонален данок	183.066,00	183.066,00
<b>402</b>		<b>придонеси за социјално осигурување од работодавачите</b>	<b>1.256.292,00</b>	<b>1.256.292,00</b>
	<b>402110</b>	основен придонес за ПИОМ	838.948,00	838.948,00
	<b>402210</b>	основен придонес за здравство	333.846,00	333.846,00
	<b>402220</b>	основен придонес за професионално заболување	21.891,00	21.891,00
	<b>402310</b>	основен придонес за агенција за вработување	61.607,00	61.607,00
<b>403</b>		<b>останати придонеси од плати</b>	<b>602,00</b>	<b>602,00</b>
	<b>403110</b>	придонес за водоснабдување	602,00	602,00
<b>42</b>		<b>СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>1.864.515,00</b>	<b>1.862.873,00</b>
<b>421</b>		<b>Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт</b>	<b>1.529.820,00</b>	<b>1.529.778,00</b>
	<b>421110</b>	Електрична енергија	99.830,00	99.819,00
	<b>421120</b>	Водовод и канализација	102.140,00	102.123,00
	<b>421240</b>	Течни горива	1.298.040,00	1.298.036,00
	<b>421320</b>	Телефон и телефакс	29.810,00	29.800,00
<b>423</b>		<b>Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки</b>	<b>70.400,00</b>	<b>69.380,00</b>
	<b>423120</b>	Списанија; весници и др. издан. за користење од страна на вработените	9.200,00	9.200,00
	<b>423990</b>	Други материјали	61.200,00	60.180,00
<b>424</b>		<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>30.100,00</b>	<b>29.520,00</b>
	<b>424210</b>	Одржување на згради	30.100,00	29.520,00
<b>425</b>		<b>Договорни услуги</b>	<b>234.195,00</b>	<b>234.195,00</b>
	<b>425990</b>	Други договорни услуги	234.195,00	234.195,00
<b>46</b>		<b>СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>464</b>		<b>Разни трансфери</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>464940</b>	Трансфери при пензионирање	36.000,00	0,00
<b>ВКУПНО</b>			<b>6.177.840,00</b>	<b>6.140.198,00</b>

Во врска со планирањето реализацијата на приходите и расходите на оваа сметка можат да се донесат следниве заклучоци:

- Средствата се добиваат како блок дотација и врз основа на висината на одобрените средства се врши пресметка за да може да се испланира основната плата и придонесите на вработените, па од остатокот се планираат останатите материјални трошоци.

Од самофинансирачките активности преку трезорската сметка 787- 18 во текот на 2009 година се планирани и остварени следниве приходи:

<b>ВКУПНО ПРИХОДИ ЗА БУЏЕТСКА СМЕТКА 787-18</b>			Планирани	Реализирани
72		<b>НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>2.126.200,00</b>	<b>983.721,00</b>
723		Административни такси и надоместоци	2.126.200,00	983.721,00
	723111	Целодневна и предшколска грижа	2.126.200,00	983.721,00

Од приходите на оваа сметка се исплаќаат трошоци за патни и дневни расходи, за комунални услуги, ( во 2009 година се исплатени дел од комуналните услуги од Буџетската сметка а дел од самофинансирачката сметка ) , за ситен инвентар, алат и други материјали, за прехранбени производи за припремање на оброците за децата згрижени во детската градинка, за некои поситни поправки и тековни одржувања, за договорни услуги, други тековни расходи, за опрема и други потребни нематеријални вложувања.

Според горе наведеното во текот на 2009 година беа испланирани и реализирани следниве расходи прикажани во табелата:

<b>ВКУПНО РАСХОДИ ЗА САМОФИНАНСИРАЧКАТА СМЕТКА 787-18</b>			Планирани	Реализирани
42		<b>СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>1.899.200,00</b>	<b>792.651,00</b>
420		<b>Патни и дневни расходи</b>	<b>72.700,00</b>	<b>20.760,00</b>
	420110	Патување во земјата-хранарина(дневница)	21.200,00	15.200,00
	420120	Патување во земјата-патни расходи	12.500,00	2.300,00
	420130	Патување во земјата-сместување	13.500,00	3.260,00
	420210	Патување во странство-хранарина(дневница)	8.500,00	0,00
	420220	Патување во странство-патни расходи	8.500,00	0,00
	420230	Патување во странство-сместување	8.500,00	0,00
421		<b>Комунални услуги,греење,комуникација и транспорт</b>	<b>327.000,00</b>	<b>87.167,50</b>
	421110	Електрична енергија	60.000,00	10.679,50
	421120	Водовод и канализација	60.000,00	20.523,00
	421240	Течни горива	120.000,00	0,00
	421320	Телефон и телефакс	12.000,00	3.388,00
	421390	други трошоци за телекомуникација	6.000,00	4.290,00
	421410	Горива и масла(моторни возила)	48.000,00	35.000,00
	421420	Регистрација на моторни возила	15.000,00	13.287,00
	421440	транспорт на луѓе	6.000,00	0,00
423		<b>Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки</b>	<b>1.158.500,00</b>	<b>562.514,50</b>
	423110	Канцелариски материјали	27.000,00	17.233,00
	423120	Списанија; весници и др. издан. за користење од страна на вработените	34.000,00	23.177,00

	423190	други административни материјали	11.000,00	1.000,00
	423210	Материјали за АОП	6.000,00	2.260,00
	423310	униформи	19.500,00	15.900,00
	423320	Обувки	0	0,00
	423330	Постелнина	54.000,00	3.894,00
	423410	Прехрамбени продукти и пијалоци	771.000,00	337.475,00
	423510	лекови	1.000,00	0,00
	423590	Други медицински материјали	1.000,00	0,00
	423610	Наставно-образовни помагала	14.000,00	3.130,00
	423620	Училишни материјали	14.000,00	0,00
	423710	Средства за одржување на хигиена	36.000,00	29.976,00
	423720	Ситен инвентар; алат и други материјали за поправка	84.000,00	59.132,50
	423990	Други материјали	86.000,00	69.337,00
424		<b>Поправки и тековно одржување</b>	<b>214.000,00</b>	<b>36.787,00</b>
	424110	Поправка и сервисирање на лесни возила(вкл. резервни делови, гуми)	48.000,00	20.890,00
	424210	Одржување на згради	72.000,00	0,00
	424230	Дезинфекција; дезинсекција и дератизација	10.000,00	7.500,00
	424420	Поправка и одржување на софтвер и хардверска опрема	14.000,00	0,00
	424430	поправка и одржување на опремата	60.000,00	8.397,00
	424440	Поправка и одржување на машини	10.000,00	0,00
425		<b>Договорни услуги</b>	<b>115.000,00</b>	<b>79.977,00</b>
	425260	осигурување на моторни возила	7.000,00	6.526,00
	425310	Правни услуги	4.000,00	0,00
	425320	судски вештачења	2.000,00	0,00
	425420	Примарна здравствена заштита	41.000,00	27.550,00
	425790	други образовни услуги	1.000,00	0,00
	425990	Други договорни услуги	60.000,00	45.901,00
426		<b>Други тековни расходи</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.445,00</b>
	426990	Други оперативни расходи	12.000,00	5.445,00
48		<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>227.000,00</b>	<b>154.815,00</b>
481		<b>Резерви за капитални расходи</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
	481230	реконструкција на деловни објекти	12.000,00	0,00
483		<b>Купување на мебел, опрема, возила и машини</b>	<b>170.000,0</b>	<b>109.815,00</b>
	483110	купување на канцелариски мебел	24.000,00	0,00
	483210	купување на канцелариска опрема	4.000,00	0,00
	483240	купување на информатичка и видео опрема	12.000,00	0,00
	483290	купување на друга опрема	130.000,00	109.815,00
485		<b>Други недефинирани расходи</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
	485230	компјутерски софтвер	45.000,00	45.000,00
			<b>2.126.200,00</b>	<b>947.466,00</b>

Во врска со планирањето и реализацијата на приходите и расходите на самофинансирачката сметка 787- 18 може да се изнесат следните заклучоци:

- Приходите се планираат во зависност од бројот на запишаните деца во Детската градинка , плус приходите по дете што ги уплаќа МТСП за децата згрижени во Центарот за деца со посебни потреби.
- Постои одредена разлика во планираните во однос на остварените приходи поради неколку причини и тоа: каснење на плаќањето на сметките за престој во Детската градинка и нередовен престој на одредени деца.

Исто така постои разлика и во планираните и реализираните расходи. Поради начинот на трезорското плаќање мора одредени расходи да се предвидат иако во текот на годината нема да се реализираат. ( Доколку се појави потреба да се направи одреден расход а тој не е испланиран во тековната година, тогаш нема можност да се исплати по тој основ. Затоа одредени расходи се само испланирани а не се реализирани).

На самофинансирачката сметка 787- 18 останува салдо од 36.255,00 за пренос во 2010 година . Овие средства се наменети за плаќање на фактури од 2009 година.

#### **44.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

За прогласување на Заклучокот за усвојување на Финансискиот Извештај за работа во 2009 година на Домот на култура „Драги Тозија“ Ресен.

Се прогласува заклучокот за усвојување на Финансискиот Извештај за работа во 2009 година на Домот на култура „Драги Тозија“ Ресен и се објавува Финансискиот Извештај за работа во 2009 година на Домот на култура „Драги Тозија“ Ресен,што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 12.03.2010 година.

Бр. 08-490 /14  
15.03.2010 год.

Градоначалник  
на Општина Ресен

Ресен

Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 12.03.2010 година, откако го разгледа Финансискиот извештај за работењето во 2009 година на Домот на култура „Драги Тозија“ Ресен, го донесе следниот:

### ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Финансискиот извештај за работењето во 2009 година на Домот на култура „Драги Тозија“ Ресен.

### С О В Е Т   Н А   О П Ш Т И Н А   Р Е С Е Н

Бр. 07-409/17  
12.03.2010 год.  
Р е с е н

Претседател,  
Мемед Мурати с.р.

### **ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ за работењето на Општинска установа Дом на култура в Драги Тозија Ресен во 2009 година**

Во тековната 2009 година Општинската Установа Дом на култура Драги Тозија како корисник на средствата од Буџетот на Република Македонија, во Трезорот на Министерство за финансии има регистрирано 3 жиро сметки и тоа:

1. с-ка на дотации преку ЕЛС 760010996290310
2. буџетска сметка со број 180100996260315
3. с-ка на сопствени приходи 760010996278716

Остварувањето на приходите и расходите се засноваше на одобрен финансиски план од Министерството за култура, а извршувањето на налозите за плаќање одеше преку Министерство за финансии-Трезорска канцеларија Битола.

Реализацијата на средствата се остварува по програми бр.20,40 и к1,к2,к3 се во рамките на дозволеното ниво во планот,по сметките пропишани со Закон. Средствата се користени строго наменски, а во колку има потреба од пренамена на средства е барана согласност од Општина Ресен односно Министерство за култура.

Од програмските активности,од сите дејности се користени материјални средства за работењето на Домот на култура.

Следува детален приказ на остварените приходи и нивната реализација за периодот јануари-декември 2009 година.

**1. СМЕТКА НА ДОТАЦИИ ПРЕКУ ЕЛС  
76001099690310**

Средствата се обезбедени со аплицирана Програма-проекти од Министерство за култура како дотации преку општина Ресен.

<b>Кумулативен план</b>	<b>Реализација</b>	<b>Остаток</b>
<b>5.243.680,00</b>	<b>5.242.047,00</b>	<b>1.633,00</b>

**А. ПРИХОДИ вкупно: 5.243.680,00 од тоа:**

ОПИС	ИЗНОС ВО МКД	ИЗНОС ВО %
<b>1. Библиотекарска дејност К1</b>	<b>399.127,00</b>	<b>7,61</b>
<b>1.1. Програмски активности</b>	<b>399.127,0</b>	
1.1.1. Валоризација на библиотечен материјал;		
1.1.2. Популаризација и културни манифестации;		
1.1.2.1. Разговор со писателот Горјан Петревски;		
1.1.2.2. Разговор со писателот Ермис Лафазановски;		
<b>2. Музичко-сценска дејност-К2</b>	<b>4.428.316,00</b>	<b>84,45</b>
<b>2.1 Бруто плати</b>	<b>3.348.943,00</b>	
<b>2.2 Програмски активности</b>	<b>1.079.373,00</b>	
<b>2.2.1.Музички манифестации</b>		
2.2.1.1 Камерна музика со:Државно средно музичко училиште Битола;		
2.2.1.2 Женски младински хор на Младински културен центар;		
2.2.1.3 Камерна музика:Трио Интерарт;		
2.2.1.4. Камерна музика:- Марија Шамовска пијано		
2.2.1.5. Елена Митревска соло пеење;		
2.2.1.6. Концерт: Syti band;		
2.2.1.7. Музичка вечер со етно група Љубојна		
2.2.1.8. Камерна музика:четирирачно клавир со:		
2.2.1.9. Марија Шамовска и Биљана Димовска;		
2.2.1.10 .Музичка вечер со етно група Баклаваг;		
2.2.1.11 Вечер на Румелиски песни турски етно ансамбл Кардешлик Ресен		
2.2.1.12. Музичка вечер со етно група Памперсиг;		
2.2.1.13. Музички концерт со : Дарко Багески - Аспарух Кртошев;		
2.2.1.14. Музичка вечер со етно група Монистраг;		
2.2.1.15. Новогодишен музички концерт: етно - група вПерсидг;		





в. ситен инвентар	115.479,00		
г. прехран. произв.	4.627,00		
- <b>поправки и тековно одржување</b>		<b>76.071,00</b>	<b>1,45</b>
<b>а. поправка и одржување на :</b>			
хардверска и софтвер.			
опрема	76.071,00		
- <b>договорни услуги</b>		<b>423.337,00</b>	<b>8,08</b>
а. културни манифестации- промоции и работа со литературен клуб	15.000,00		
б. културни манифестации- муз. манифестации	194.191,00		
в. културни манифестации- театар. претстави	28.946,00		
г. културни манифестации- изложби	4.000,00		
д. сметководител	162.000,00		
ѓ. други договорни услуги	19.200,00		
- <b>оперативни расходи</b>		<b>581.689,00</b>	<b>11,10</b>
а. набавка на книги	128.015,00		
б. муз. манифестац.	199.130,00		
в. театар. претстави	135.584,00		
г. изложби	98.958,00		
д. др. опер. расходи	20.002,00		
- судски трошоци		<b>186.412,00</b>	<b>3,56</b>
- вкупен персонален данок		<b>61.994,00</b>	<b>1,18</b>

---

**ВКУПНО :** **5.242.047,00** **100**

## 2. БУЏЕТСКА СМЕТКА -180100996260315

Средствата се обезбедени со аплицирана Програма-проекти од Министерство за култура

<i>Кумулајтивен план</i>	<i>Реализација</i>	<i>Осџајок</i>
<b>90.000,00</b>	<b>74.210,00</b>	<b>15.790,00</b>

**А. ПРИХОДИ вкупно 90.000,00 од џоа:**

**1. Библиотечна дејност програма 20 - 30.000,00**

опис	ИЗНОС ВО МКД	ИЗНОС ВО %
-изработка на веб страна	5.000,00	5,55
-обука и едукација	25.000,00	27,78
<b>Вкупно:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33,33</b>

**2. Центри, домови на културата и фолклор програма 40  
- 60.000,00**

опис	ИЗНОС ВО МКД	ИЗНОС ВО %
- Имплементација на популарни музички сценски, ликовни и други видови на умет. остварув. од републ. и странство во летни месеци	60.000,00	66,67
<b>Вкупно:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>66,67</b>
<b>Се Вкупно:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100</b>

**Б.РАСХОДИ вкупно 74.210,00 од шџоа:**

опис	ИЗНОС ВО МКД	ИЗНОС ВО %
- програмски пакет веб страна	5.000,00	6,74
- годишна претплата за регистрација на поддоменот	620,00	0,83
- Вечер на староградски песни Персиди	25.000,00	33,69
- концерт на етно - групата Љубојна	25.000,00	33,69
- посета на почетен курс за библиот. работење, техничка обработка на библиот. материјал, каталогизација на монографски публикации	6.750,00	9,10
- патни и дневни трошоци	11.840,00	15,95
<b>ВКУПНО :</b>	<b>74.210,00</b>	<b>100</b>

**3. СМЕТКА НА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ  
760010996278716**

Сопствените приходи потекнуваат од чланарина од библиотеката.

Приходите се остваруваат со ангажирање на вработените и се користени за материјални трошоци.

<b>Кумулативен план</b>	<b>Реализација</b>	<b>Оскашок</b>
<b>32.378,50</b>	<b>8.777,00</b>	<b>23.601,50</b>
Салдо од претходна година		<b>6.208,50</b>

**А. ПРИХОДИ вкупно : 26.170,00 100%**

опис	ИЗНОС ВО МКД	ИЗНОС ВО %
- од чланар. од библиотека	26.170,00	100
<b>ВКУПНО:</b>	<b>26.170,00</b>	<b>100</b>

**Б. РАСХОДИ вкупно 8.777,00 од што:**

опис	ИЗНОС ВО МКД	ИЗНОС ВО %
- телефон	256,00	2,92
- договорни услуги	900,00	10,25
- тонери	6.930,00	78,96
- ситен инвентар	591,00	6,73
- персонален данок	100,00	1,14
<b>ВКУПНО:</b>	<b>8.777,00</b>	<b>100</b>

45.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

#### ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Решението за именување на членови во управниот одбор на Домот на култура „Драги Тозија “ Ресен.

Се прогласува Решението за именување на членови во управниот одбор на Домот на култура „Драги Тозија “ Ресен,што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 12.03.2010 година.

Бр. 08- 490/15  
15.03.2010 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 од точка 5 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ и член 21 став 1 точка 28 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„ бр.4/02), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 12.03.2010 година донесе

### **РЕШЕНИЕ**

За именување на членови во управниот одбор во Домот на култура „Драги Тозија “ Ресен

1. За членови во Управниот одбор во Домот на култура „Драги Тозија “ Ресен се именуваат:

- Динче Кочовска -Професор по Македонски јазик
- Васко Мурџевски - Гимназија
- Месер Демир - Правник
- Вера Митановска - Библиотекар во Домот на култура
- Аце Петревски - Стражар во Домот на култура

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Ресен„.

### **СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН**

Бр. 07-409/18  
12.03.2010 год.  
Ресен

Претседател,  
Мемед Мурати с.р.

**46.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

За прогласување на Одлуката за доделување на парична помош.

Се прогласува Одлуката за доделување на парична помош, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 12.03.2010 година.

Бр. 08- 490/16  
15.03.2010 год.  
Ресен

Градоначалник  
на Општина Ресен  
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на општина Ресен“ бр.04/02), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 12.03.2010 година, донесе

## **ОДЛУКА**

за доделување на парична помош

### **Член 1**

Со оваа Одлука се уредува потребата, висината и исплатата на паричната помош.

### **Член 2**

На лицето Васко Георгиевски од Ресен, заради покривање на дел од трошоците направени за погреб на неговиот малолетен син, му се одобрува парична помош во висина од 33.500,00 денари.

Средствата да се исплатат од сметката на Буџетот на Општина Ресен за 2010 година.

Средствата ќе се исплатат на трансакциона сметка на корисникот на средствата во Банката во која е отворена.

### **Член 3**

Заради итноста на случајот, а со цел да му се помогне на подносителот на барањето, исплатата да има приоритет, односно да се изнајде можност овие средства да се исплатат веднаш.

### **Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Ресен.

**СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН**

Бр. 07-409/19  
12.03.2010 год.  
Р е с е н

Претседател  
Мемед Мурати с.р.

**СОДРЖИНА :**

<b>31.</b>	Годишната сметка на Буџетот на Општина Ресен за 2009 година.....	<b>192</b>
<b>32.</b>	Годишниот извештај на Општина Ресен за 2009 година.....	<b>196</b>
<b>33.</b>	Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Ресен.....	<b>223</b>
<b>34.</b>	Извештај по годишна сметка на ЈКП Пролетер Ресен за 2009 година.....	<b>225</b>
<b>35.</b>	Заклучок по Извештајот за работењето на Работните единици и сектори при ЈКП Пролетер Ресен за 2009 година.....	<b>229</b>
<b>36.</b>	Програма за одржување на комуналната хигиена за 2010 година.....	<b>231</b>
<b>37.</b>	Финансиски извештај за работењето во 2009 година на СОУ „Цар Самоил“- Ресен.....	<b>235</b>
<b>38.</b>	Финансиски извештај за работењето во 2009 година на ОУ „Гоце Делчев “ -Ресен.....	<b>241</b>
<b>39.</b>	Финансиски извештај за работењето во 2009 година на ОУ „Мите Богоевски “ -Ресен.....	<b>243</b>
<b>40.</b>	Финансиски извештај за работењето во 2009 година на ОУ „Браќа Миладиновци “-с. Царев Двор Ресен.....	<b>247</b>
<b>41.</b>	Финансиски извештај за работењето во 2009 година на ОУ „Славејко Арсов “-с. Подмочани Ресен.....	<b>250</b>
<b>42.</b>	Финансиски извештај за работењето во 2009 година на ОУ „Димитар Влахов “-с. Љубојно Ресен.....	<b>253</b>
<b>43.</b>	Финансиски извештај за работењето во 2009 година	

	на ЈОУДГ „11-ти Септември “ –Ресен.....	<b>256</b>
<b>44.</b>	Финансиски извештај за работењето во 2009 година на Дом на култура „Драги Тозија “ Ресен.....	<b>261</b>
<b>45.</b>	Решение за избор на членови во управниот одбор на Домот на култура „Драги Тозија“ Ресен.....	<b>267</b>
<b>46.</b>	Одлука за доделување на парична помош.....	